



# СЛУЖБИ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словеначко и македонско издание. Огласи по тарифата. — Текуќа сметка кај Народната банка на ФНРЈ за претплата бр. 101-900830. — Текуќа сметка на продавачно-трговското одделение 101-670880

Среда, 6 декември 1950

БЕЛГРАД

БРОЈ 67

ГОД. VI

Цена на овој број е 6.— дин. — Претплата за цела 1950 година излегува 350.— динари. Редакција: Бранкова улица бр. 18—20. — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 27-592, Продавничко одделение 22-613, Сметководство 26-276, Експедиција 21-251.

620.

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластувањето на Владата на ФНРЈ за донесување уредби по прашањата од народното стопанство, по предлог на Министерот на финансите на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ, донесува

## УРЕДБА

### ЗА ИЗМЕНУВАЊАТА И ДОПОЛНУВАЊАТА НА УРЕДБАТА ЗА МЕЃУСЕБНОТО ПЛАЌАЊЕ ВО СТОПАНСТВОТО

Во Уредбата за меѓусебното плаќање во стопанството од 21 ноември 1947 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 103/47) се вршат изменувања и дополнувања така да пречистениот текст гласи:

#### УРЕДБА

#### за меѓусебното плаќање во стопанството

##### I. Општи одредби

###### Член 1

Државните стопански претпријатија и повисоките стопански здруженија, државните надлештва и установи, општествените организации и претпријатијата на општествените организации должни се своите меѓусебни обврски што станале од договорот на испорачка на стоката или извршувањето на услугите, да ги плаќаат по прописите на оваа уредба.

###### Член 2

Плаќањето на испорачаната стока односно извршените услуги се врши, по правило, веднаш, а најдоцна во рок од три дена после испорачката на стоката односно извршувањето на услугата.

Ако е предвидено со договорот постапна испорачка на стоката или вршењето на услугата, плаќањето се извршува после секоја одделна испорачка односно извршување на услугата. Доколку со договорот важов начин на испорачка на стоката односно на извршувањето на услугата не е предвиден, плаќањето на постапната испорачка на стоката или извршувањето на услугата се извршува после испорачката на стоката односно извршувањето на услугата во целина.

Плаќањето се извршува преку банка по налог од продавачот на стоката односно извршителот на услугата.

###### Член 3

Не може да се извршува плаќање на стоката и на услугите унапред (аванси, аконтации), како нити испорачување на стоката односно извршување на услугите на почек (кредитирање).

Министерот на финансите на ФНРЈ ќе ги пропише условите и начинот за плаќањата унапред (аванси, аконтации) за определени видови на опрема, како и други исклученија од забраната што е спомената во погорниот став.

###### Член 4

За плаќање нарачана стока или услуга купувачот е должен во договорниот рок за испорачка да обезбеди кај банката достаточни парични средства на својата сметка на чиј терет се извршува плаќањето.

###### Член 5

Во договорот (заклучницата) за испорачка на стоката односно извршувањето на услугата мора точно да се означи:

1) називот местото на банката кај која што купувачот има сметка (редовна текуќа сметка, буџетски кредит-акредитив, долгорочен заем, амортизационен фонд на претпријатието или некоја друга сметка), како и бројот и називот на сметката на чиј терет ќе се изврши плаќањето, со бројот на буџетскиот акредитив ќе се означат и бројот на партијата и позицијата на чиј терет треба да се изврши плаќањето;

2) називот на местото на банката кај која што продавачот има сметка, како и бројот и називот на сметката на продавачот во чија корист ќе се изврши плаќањето.

##### II. Начин на плаќањето

###### Член 6

Најдоцна во рок од три работна дена после испорачката на стоката на купувачот, или после предавањето на стоката на превозното претпријатие поради отпрема, односно после извршената услуга, продавачот е должен да испрати на банката кај која што има редовна текуќа сметка, налог за наплата на кој што ќе ја приложи сметката (фактурата) и документот за извршената испорачка на стоката односно за извршувањето на услугата. Едновременно продавачот еден примерок на сметката (фактурата) ќе ја испрати до купувачот преку банката.

Ако суштествуваат одделни околности под кои што поодделни претпријатија извршуваат испорачки, Министерот на финансите на ФНРЈ за претпријатијата што се под стопанска управа на сојузните органи односно министерот на финансите на народната република — за сите други претпријатија може да одобри и подолги срокови за поднесување на налогот за наплата на сметката (фактурата).

###### Член 7

Продавачот ќе испрати до банката налог за наплата и сметка (фактура) и во случајот ако ја подготвил стоката за испорачка а купувачот според договорот не издал во рокот диспозиција за стоката односно не ја превзел стоката во рокот — а со договорот предвидено е приемот на стоката да се изврши кај продавачот.

###### Член 8

Врз основа на налогот за наплата, банката е должна веднаш, а најдоцна во рок од два следна работна дена, да го одобри износот на налогот на сметката на продавачот а да ја задолжи сметката на купувачот, и за тоа да ги известат. Ако банката не води сметка од купувачот, ќе ја задолжи за износот на налогот онаа банка која што води сметка на купувачот и за тоа ќе ја известат. Банката што води сметка на купувачот должна е веднаш, а најдалеку во рок од два следна работна дена после приемот на извештајот, да ја задолжи со износот на налогот сметката на купувачот и за тоа да го известат.

Банките се должни преку своите контролни органи да проверуваат да ли се извршуваат налозите во рамките на определените срокови.

## Член 9

Ако на сметката на купувачот нема достаточво средства (покрије) за исплата на примениот налог, банката ќе постапи на следен начин:

1) Ако на редовната текуќа сметка на купувачот нема достаточво средства (покрије), банката ќе ја задолжи сметката на купувачот, а купувачот ќе го повика веднаш да го регулише прекршувањето. Едновремено банката за тоа ќе го извести повисокото стожичко здружение на претпријатието, односно надлежниот орган од стопанската управа, кои што се должни да преземат мерки ова пречекорување веднаш да се регулише.

2) Ако купувачот-наредбодавачот нема слободен кредит по буџетскиот акредитив, односно на партијата и позицијата на чии терет треба да се изврши плаќањето, банката ќе го задолжи купувачот-наредбодавачот на одделната сметка и едновремено ќе го повика веднаш, а најдалеку за осум дена да испрати писмена изјава дека во предлогот на следниот благајнички план ќе го внесе потребниот износ, односно дека ќе изврши наголемување на односната партија и позиција, за исплата на сметката. Врз основа на приемијата изјава банката одобриениот износ на продавачот по чл. 8 од оваа уредба ќе го наплати веднаш после одобрувањето на следниот благајнички план, односно после приемот на решението за наголемување на партијата и позицијата.

Доколку со исплатата на сметката биде пречекорил одобриениот тромесечен износ на буџетскиот кредит од купувачот-наредбодавачот, банката примениот налог за исплата ќе му го врати на продавачот неизвршен, а против купувачот-наредбодавачот ќе поднесе пријава до надлежниот финансиски орган.

## Член 10

Банките се должни при извршувањето на налогот за исплата на сметките да спроведуваат контрола за наменската употреба на паричните средства, и овластени се во случаите во кои што со извршувањето на налогот би дошло до употреба на средствата противно со наивната намена да го откажат извршувањето на такви налози.

## III. Право да се поништи извршеното плаќање

## Член 11

Купувачот има право од банката да бара делимично или напозно да се поништи плаќањето што е извршено по прописите од оваа уредба ако настани некој од случаите што се предвидени во чл. 14 од оваа уредба.

Должноста на купувачот е во сите случаи да бара за делимично или напозно поништување на извршеното плаќање претходно да се вниа спорот со продавачот да го реши со непосредна спогодба.

## Член 12

Барањето да се поништи извршеното плаќање купувачот има право да го поднесе до банката во рок од 15 дена после приемот на стоката односно на сметката (фактурата), со изјава дека омиот за непосредна спогодба со продавачот останал без успех. Барањето мора да биде документирано со комисијски налаз. Комисијата може по потреба да повика вешто лице од листата што е издадена од страна на државната арбитража. Ако е во прашање утврдување квалитетот на стоката, повикувањето на вештите лица е задолжително.

Доколку повикувањето на вештите лица е задолжително а вештото лице на записникот за утврдениот налаз не потврдило дека е согласно бараното поништување за плаќањето да се изврши, банката ќе го отфрли барањето да се поништи плаќањето.

За случај во местото на купувачот да нема вешто лице што е определено од државната арбитража, до-статочво е барањето да се поништи плаќањето да биде документирано со стручен налаз на лице што е

во претпријатието (купувачот) одговорно за примење на стоката.

Еден примерок на записникот за налазот на комисијата купувачот е должен веднаш да испрати до продавачот.

Срокот за поднесување на барањето да се поништи плаќањето од ставот 1 на овој член не влијае на сроковите за поднесување рекламација за квалитетот односно квантитетот на стоката, а кои што се предвидени во прописите за склучување договори за купопродажба.

## Член 13

Барањето да се поништи извршеното плаќање за извршената услуга, кое што мора да биде образложено, купувачот-порачачот има право да го поднесе до банката во рок од 15 дена од денот на приемот од банката извештајот за задолжувањето на сметката. Банката по барањето ќе постапи, а ако продавачот на услугата не се сложи со поништувањето, може кај надлежната државна арбитража да започне спор.

## Член 14

Делимично поништување на извршеното плаќање купувачот има право да бара во овие случаи:

1) Ако квалитетот на испорачаната стока или услуга не одговара на договорените услови, или ако квалитетот на стоката не одговара на прописаните стандарди или на прописите за квалитетот, но стоката или услугите можат сепак да ги задоволат потребите за кои што се наменети;

2) Ако продавачот ги засметал цените што не се договорени односно што не одговараат на цените што се определени од надлежните органи;

3) Ако продавачот испорачал и наплатил по сметката (фактурата) поголема количина на стоката од што е договорено да се испорача;

4) Ако продавачот испорачал помала количина на стока од што е по сметката (фактурата) наплатена; и

5) ако во сметката (фактурата) има сметковна грешка.

Напозно поништување на извршеното плаќање купувачот има право да бара во овие случаи:

1) ако е испорачаната стока или извршената услуга од така лош квалитет, да воопште не одговара на договорените услуги или на целта за која што е наменета;

2) ако продавачот наплатил стока чија што испорачка ја извршил после договорениот срок, така купувачот да не може да ја употреби во планскиот квартал;

3) ако продавачот ја испорачал и ја наплатил стоката, а по договорот таа стока требало да се испорача во еден од следните квартали;

4) ако е наплатена стока која што воопште не била нарачана; и

5) ако поради поништувањето на банката или на продавачот е извршено погрешно задолжување на сметката.

## Член 15

За случај на текуќата сметка на продавачот да нема достаточво средства (покрије) за делимично или напозно поништување на извршеното плаќање, банката ќе постапи во смисла на прописите на чл. 9 точ. 1 од оваа уредба.

## Член 16

Секое барање за поништување на извршеното плаќање банката е должна да го прими доколку се исполнети формалните услови за поднесувањето на такво барање по прописите на оваа уредба (чл. 12).

## IV. Казени одредби

## Член 17

Банките се овластени на износот од пречекорениот покрије-кредит (чл. 9 точ. 1) да им засметуваат на комитентите наголемева камата, чија што висина ја определува Министерот на финансите на ФНРЈ.

## Член 18

Ако пречекорувањето на покрието-кредитот на сметката на купувачот оставен непрекинато преку три месеца, или пречекорувањето кое што изнесува повеќе од 20% од кредитот трае преку месец дена, банките можат на начинот што е прописан од Министерот на финансите на ФНРЈ, да поднесат предлог на терет на текуќите сметки за вакви нередни коминтенти времено, додека таа нередност трае, да не примаат налози за наплата на сметките по прописите од оваа уредба.

## Член 19

Ако на текуќата сметка на продавачот во време од три месеци во три наврата дојде до поништување на извршеното плаќање поради оспорениот квалитет на испорачаната стока (услуга) банката кај која што се води текуќата сметка на таков продавач, за време од следните три месеци сметајќи од денот на извршеното трето поништување, може да одбие да ги извршува неговите налози за наплата без претходна согласност на купувачот по сметката (фактурата) чиј што износ би требало да се одобри на сметката од продавачот.

## Член 20

Ако купувачот-наредбодавачот во рок од 8 дена на издаде барања изјава (чл. 9 точ. 2), банката ќе ги блокира за исплата во готови пари сите негови буџетски кредити завремето додека не ќе постави по барањето.

Банката може да ги блокира средствата на текуќата сметка од повисокото стопанско здружение односно надлежниот орган на стопанската управа ако утврди дека на нејзино барање (чл. 9 точ. 1) не се преземени мерки да се регулише пречекорувањето на покрието на сметката од претпријатието.

## Член 21

Како финансиски прекршоци се сметаат следните прекршоци на прописите од оваа уредба:

1) Меѓусебно кредитирање макар во кој вид доколку тоа со одделни прописи не е позволено (чл. 3 ст. 2);

2) необезбедување на паричните средства (покрие) на сметката кај банката за договорениот срок за испорачка;

3) пречекорување на сроковите што се прописани со оваа уредба или со одделни прописи за извршувањето на оваа уредба а особено:

а) ако продавачот во определениот срок не и поднесе на банката налог за наплата на сметката;

б) ако купувачот-наредбодавачот на повик од банката во определениот срок не ја издаде барањата изјава (чл. 9 точ. 2);

в) ако банката во рокот од следните два работна дена по приемот на налогот не изврши одобрене односно задолженне на сметката на коминтентот и за тој рок не му испрати на коминтентот извештај за извршеното пренесување (чл. 8).

4) Пореметување на платниот промет, а особено:

а) ако со пропуштање на купувачот-наредбодавачот дошло до неизвршување на налогот на продавачот (чл. 9 точ. 2), односно ако до неизвршувањето на налогот дошло поради употреба на средствата противно на нивната намена (чл. 10);

б) ако поради непознати или неговни податоци за бројот и називот на сметката на чиј терет треба да се изврши наплата неможело да дојде до наплата, или е извршена наплата со погрешно задолжување на сметката, поради што дошло до поништување на плаќањето;

в) ако купувачот навремено не го извести продавачот за настанатите измени во називот и во бројот на сметката, за укинувањето на сметката или за пренесувањето на сметката на друга работна единица на банката.

Што се однесува до надлежноста на органите за водење административно-казнената постапка и што се однесува до видот на казните ќе се применуваат про-

писите од Уредбата за финансиските прекршоци („Службениот лист на ФНРЈ“, бр. 849 и 9049).

## Член 22

За прекршоците што се споменати во чл. 21 од оваа уредба одговорен е раководителот на стопанско-сметковниот сектор или лицето што е задолжено со односната должност, односно лицето што ќе склучи договор без претходна согласност со раководителот на стопанско-сметковниот сектор.

За прекршокот од чл. 21 точ. 3 под в) на оваа уредба одговорни се заеднички шефот на одделната банчина служба и одговорниот службеник.

За прекршоците од чл. 21 точ. 1 и 2 од оваа уредба може да се изрече само казна од чл. 5 ст. 1 точ. 3 и ст. 2 од Уредбата за финансиските прекршоци.

## V. Завршни одредби

## Член 23

Наплатата што е извршена по прописите од оваа уредба, како и извршеното поништување на плаќањето во смисла на чл. 14 од оваа уредба, не ја лишува оштетената страна (купувачот односно продавачот) од можноста да го оствари своето право со тужба кај државната арбитража поради неизвршувањето на договорот или понижението плаќање.

## Член 24

Со цел да се оневозможи вонвладичките известии Министерот на финансите на ФНРЈ ќе донесе одделни прописи за начинот на плаќање по известииите, со кои што постепено ќе се воведо система за плаќање само со претходно обезбедување на потребните парични средства.

## Член 25

Пленумот на Главната државна арбитража ќе донесе напатствија за организацијата и работењето на вештите лица. Претседателот на Главната државна арбитража ќе преземе мерки за спроведувањето на овие напатствија.

## Член 26

Се овластува Министерот на финансите на ФНРЈ да издава напатствија и наредби за извршувањето на оваа уредба, како и одделни прописи за плаќањето на обврските кај кои што тоа го бараат исклучителни услови.

## Член 27

Оваа уредба влегува во сила на 1 јануари 1951 година.

2 декември 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ  
и Министер на народната одбрана,  
Маршал на Југославија  
Јосип Броз-Тито, с. р.

Го застапува Министерот на финансите  
на ФНРЈ,

Министер на надворешната трговија,  
на ФНРЈ,

инж. Милентије Поповиќ, с. р.

## 621.

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластувањето на Владата на ФНРЈ за донесување уредби по прашањата од народното стопанство, Владата на ФНРЈ, донесува

## УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА УРЕДБАТА ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ЦЕНАТА НА ЧИНЕЊЕТО, АКУМУЛАЦИЈАТА, ФОНДОТ НА РАКОВОДСТВОТО И ЦЕНТРАЛНИОТ ФОНД НА ДРЖАВНИТЕ ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД ЛОКАЛНО ЗАЧЕЊЕ

## Член 1

Уредбата за елементите на цената на чинењето, акумулацијата, фондот на раководството и централниот фонд на државните индустриски производителни

претпријатија од локално значење („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 106/48) се менува и дополнува, и тоа:

1) Членот 5 се менува и гласи:

„Режиските стопи (за елементот под 3 од чл. 2) ги определуваат надлежните извршни одбори на народните одбори, и тоа за поодделни категории на подрачните претпријатија односно за поодделни претпријатија. Тие стопи важат само за планираниот период.

Определената режиска стопа претпријатието ќе ја применува на своите планирани плати на изработката.

Контролата на режиските стопи, што се определени од страна на извршните одбори на народните одбори, ќе ја врши комитетот за локална индустрија и занаетство (локално стопанство) на владата на народната република.

Поблиски прописи за контролата на режиските стопи ќе донесе претседателот на комитетот за локална индустрија и занаетство (локално стопанство) на владата на народната република.”

2) Членот 10 се менува и гласи:

„Разликата во цената на материјалот (елементот под 7 од чл. 2) ја претставува разликата помеѓу набавните и планираните цени (во елементот под 1 од чл. 2) за планираните количини на односните сировини, на полупроизводите и материјалот. Оваа разлика мора да биде специфицирана и документирана, за тоа поблиски прописи ќе донесува претседателот на комитетот за локална индустрија и занаетство (локално стопанство) на владата од народната република во согласност со министерот на финансните и претседателот на планската комисија на народната република.

При планирањето на разликата во цената на материјалот од погорниот став, како и набавната цена, треба да се земаат во оглед повисоките единствени (комерцијални) цени. Ако се во прашање земјоделски производи, како набавни цени се земаат оние цени што биле за тие производи определени во слободниот откуп во времето и во местото дека се набавени тие производи.

Износот на планираната разлика во цената на материјалот, и тоа само за производството што е опфатено со општодржавниот план на распределбата, ќе му се надокнади на претпријатието со регрес.”

3) Во членот 11 ставот 1, наместо зборовите што ќе им определат надлежните органи се става: што ќе им бидат определени од страна на надлежното поверенство за финансии на околинскиот народен одбор.

4) Во членот 11 ставот 2 првата реченица, наместо зборовите „надлежните органи ќе земаат во оглед” се става: „ќе се зема во оглед”.

5) После членот 12 се додава нов член 12а) кој што гласи:

„Оној дел од своето производство што го нелогичуваат на други претпријатија од областа на локалното стопанство поради натамошна преработка, претпријатијата од чл. 1 го продаваат по определените повисоки единствени (комерцијални) цени. Ако за некои сировини, полупроизводи и материјал не се определени повисоки единствени (комерцијални) цени, ќе ги определат надлежното поверенство за финансии на околинскиот народен одбор во паритет со веќе постоеќите повисоки единствени (комерцијални) цени а врз основа на постоеќите наплатственија за определувањето на повисоките единствени (комерцијални) цени”.

6) Во членот 13 ставот 1 втората реченица се брише.

## Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија”.

28 ноември 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ  
и Министер на народната одбрана,  
Маршал на Југославија  
Јосип Броз-Тито, с. р.

## 622.

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување на Владата на ФНРЈ за донесување уредби по прашањата од народното стопанство, Владата на ФНРЈ, по предлог од Претседателот на сојузната планска комисија, донесува

## УРЕДБА

### ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ПАТЕНТИ И ПРАВА НА УРНЕЦИ, МОДЕЛИ, ФАБРИЧКИ И ТРГОВСКИ ЖИГОВИ

#### Член 1

На лицата што имале патент или право на урнек модел, фабрички или трговски жиг односно на лицата на кои што преминале овие права, а кои права престанале во времето од 3 септември 1939 година до 1 јануари 1946 година, ќе им се воспостават овие права ако ги извршат дополнително сите дејствија што се прописани за нивното запазување во рок од 10 месеци по влегувањето во сила на оваа уредба, без плаќање дополнителни или казниви такси.

Времето од 3 септември 1939 година до 1 јануари 1946 година не се одбива од максималниот рок за траење на патентот, правото на урнек или модел.

Воспоставување правата од првиот став од овој член не се однесува до правата што преминале во државна сопственост по прописите што постојат.

#### Член 2

Лицата што поднеле пријава до 1 јануари 1946 година за здобивање правата цитирани во претходниот член, можат во рок од 10 месеци по влегувањето во сила на оваа уредба да ги извршат сите дејствија што се прописани за здобивање овие права со тоа што ќе се сметаат овие дејствија како извршени на време и не подлежат на плаќање казниви такси.

#### Член 3

Воспоставените права на фабрички или трговски жиг во смисла на чл. 1 од оваа уредба ќе се сметаат како да не престанувале.

Лицата кои што во времето откако престанало правото на жиг па до неговото воспоставување во смисла на чл. 1 од оваа уредба, употребувале такон жиг, не можат да бидат поради тоа одговорни за повреда на жигот нити обвинети за накнада.

#### Член 4

Лицата кои што во времето од 3 септември 1939 година па до влегувањето во сила на оваа уредба, ползувале еден пронајдок, урнек или модел, го задржуваат и натаму правото за нивно ползување без обврска на накнада на лицето чиј што патент, право на урнек или модел ќе биде воспоставено во смисла на прописите од оваа уредба.

#### Член 5

Сроковите за правото на првенство во смисла на чл. 4 од Конвенцијата за заштита на индустриската сопственост (Конвенцијата на Париската Унија) за поднесување пријави за пронајдок, урнек, модел, фабрички и трговски жиг, што не истекнале на 3 септември 1939 година или станале по пријавите што се поднесени до 1 јануари 1946 година, се сметаат како продолжени, ако пријавата со бараното право на првенство е поднесена во Федеративна Народна Република Југославија до влегувањето во сила на оваа уредба.

#### Член 6

Припадниците на туѓи држави ќе ги уживаат повластите што се предвидени со оваа уредба, ако државата чиј што се тие припадници им припаѓа соодветни повластии на припадниците на Федеративна Народна Република Југославија.

## Член 7

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

28 ноември 1950 година  
Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ  
и Министер на народната одбрана,  
Маршал на Југославија  
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ  
Претседател на Стопанскиот совет и на Сојузната  
планска комисија,  
Борис Кидрич, с. р.

## 623.

Врз основа на чл. 78 од Уставот на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ, по предлог од Претседателот на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на Владата на ФНРЈ, прописува

## НАПАТСТВИЕ

ЗА УСТАЛУВАЊЕТО И СТРУЧНОТО ИЗДИГАЊЕ  
НА КАДРОВИТЕ ВО ОХОЛИСКИТЕ (ГРАДСКИТЕ)  
НАРОДНИ ОДБОРИ

1. — Со цел да се подобри работењето на околските (градските) народни одбори, советите за законодавство и изградба на народната власт на владите на народните републики ќе превземат мерки да се пополнат околските (градските) народни одбори со стручни кадри како и да се усталаат и стручно издигнат службениците од тие одбори.

2. — За да се оствари напално целта од точ. 1 од ова напатствие, советот за законодавство и изградба на народната власт на владата на народната република може да преместува односно времено да испраќа на работа службеници од републичките организациони единици во околските (градските) народни одбори и обратно, по претходна консултација со републичкиот член на владата односно со претседателот на околскиот (градскиот) народен одбор.

3. — Да би му се помогнало на повереникот во стручните работи од неговата надлежност, се востановува положба помошник на повереник во поверенствата на околските (градските) народни одбори. За назначување и преместување помошник на повереник потребна е претходна согласност од советот за законодавство и изградба на народната власт на владата на народната република.

Советот за законодавство и изградба на народната власт на владата на народната република може да определи и други раководни положби и стручни звања во околските народни одбори на кои што можат да се назначуваат односно преместуваат службеници само по претходна согласност од советот за законодавство и изградба на народната власт на владата на народната република.

Службениците од претходните ставови не можат да се преместуваат од едно поверенство во друго поверенство односно од една гранка на управата во друга од исти народен одбор без претходна согласност на советот за законодавство и изградба на народната власт на владата на народната република.

4. — Советот за законодавство и изградба на народната власт на владата на народната република може, по консултација со надлежниот член на владата да преместува службеници што се употребуваат на работи што не одговараат на нивното звање односно на стручната спрема.

5. — На стручните испити за соодветните звања службениците на околските народни одбори мораат

да бидат испитувани и од правните прописи што ги применуваат непосредно во своето работење.

Надлежните републички ресори должни се да превземаат потребни мерки за да се дополнат програмите на стручните испити што постоат за поодделни звања со правните прописи што ги применуваат службениците во своето работење, за организирање стручни испити, како и да се грижат за извршувањето на одредбата од претходниот став.

6. — Објасненија за применувањето на ова напатствие ќе издава Секретаријатот на Владата на ФНРЈ за персонална служба, во согласност со Претседателот на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ.

7. — Ова напатствие влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

IV бр. 5983

2 декември 1950 година  
Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ  
и Министер на народната одбрана,  
Маршал на Југославија  
Јосип Броз-Тито, с. р.

Го застапува Претседателот на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ

Министерот на надворешната трговија  
на ФНРЈ,  
инж. Милентије Поповиќ, с. р.

## 624.

Врз основа на чл. 6 од Уредбата за единствени цени а за да се примени Општиот закон за занатството по предлог на Министерот на финансите на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ прописува

## НАПАТСТВИЕ

## ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА НАПАТСТВИЕТО ЗА ПРОДАВАЊЕ И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ НА ЗАНАТСКИТЕ ЗАДРУГИ И ПРЕТПРИЈАТИЈА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Напатствието за продавањето и определувањето на цените од производите на занатските задруги и претпријатијата на општествените организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/50) се менува и дополнува, и тоа:

1. Точката 4 ставот 2 се менува и гласи:

„Продавните цени на производителот од претходниот став, како и цените во слободната продажба, (со пазаришната добитка), ги определува поверенството за финансии на околскиот народен одбор дека е седиштето на занатската задруга односно производителното претпријатие на општествената организација врз основа на поднесените калкулации, а во смисла на постоеките прописи што важат за тие задруги и претпријатија“.

2. Во точката 5 ставот под б) се брише.

3. Во точката 6 ставот 1, втората реченица, се менува и гласи:

„Ако се како сировини и материјал во прашање земјоделски производи, поверенството за финансии на околскиот народен одбор ќе ги призна оние цени што за тие производи биле определени во слободниот откуп во време и во местото дека се набавени тие производи.“

4. Во точката 6 ст. 1 и 2; точката 7 ст. 1, точката 9 ст. 2 и во точката 10, наместо зборовите:

„Извршниот одбор на околинскиот народен одбор“ треба да стои: „поверенството за финансии на околинскиот народен одбор“.

5. Во точката 9 ст. 1 втората реченица се менува и гласи:

„За тој дел на производството поверенството за финансии на околинскиот народен одбор им признава на овие задруги и претпријатија за вложените суровини и материјал нивната повисока единствена (комерцијална) цена, односно цената која што за земјоделските производи била определена во слободниот откуп во време и во местото на нивната набавка, — и тоа без оглед на кој начин и по кои цени тие суровини и материјал се набавени.“

6. После точката 9 се додава нова точка 9а која што гласи:

„Оној дел на своето производство што го испорачуваат на други претпријатија од областа на локалното стопанство поради натамошна преработка занатските задруги и претпријатијата на општествените организации го продаваат по определените повисоки единствени (комерцијални) цени. Ако за некои суровини, полупроизводи и материјал не се определени повисоки единствени (комерцијални) цени, ќе ги определи надлежното поверенство за финансии на околинскиот народен одбор во паритет со веќе постоејќите повисоки единствени (комерцијални) цени а врз основа на постоејќите занатствија за определувањето на повисоките единствени (комерцијални) цени.“

7. Ова напатствие ќе се применува од денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 5934

28 ноември 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ  
и Министер на народната одбрана,  
Маршал на Југославија  
Јосип Броз-Тито, с. р.

Го застапува Министерот на финансии на ФНРЈ,

Министерот на надворешната трговија,  
на ФНРЈ,

инж. Милентије Поповиќ, с. р.

625.

Врз основа на чл. 6 од Уредбата за единствените цени а за да се примени Општиот закон за занатството, по предлог на Министерот на финансии на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ прописува

## НАПАТСТВИЕ

**ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА НАПАТСТВИЕТО ЗА ПРОДАЖБА И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦЕНАТА НА ПРОИЗВОДИТЕ ЗА ПРИВАТНИТЕ ЗАНАТСКИ ДУКАНИ**

Напатствието за продажба и определување цените на производите за приватните занатски дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/50) се менува и дополнува, и тоа:

1. Точката 4 ставот 2 се менува и гласи:

„Производителот од погорниот став ги определува поверенството за финансии на околинскиот народен одбор кај што е седиштето на занатскиот дуќан врз основа на поднесените калкулации, а во смисла на постоејќите прописи што важат за домашните занатски дуќани.“

2. Во точката 6 ставот 1 и 2; точката 7 ставот 1; во точката 10 ставот 2 и во точката 11, наместо зборовите:

„извршниот одбор на околинскиот народен одбор“ треба да се стави: „поверенството за финансии на околинскиот народен одбор.“

3. Во точката 7 ст. 1, втората реченица се менува и гласи:

„Ако се како суровините и материјалот што се во прашање земјоделски производи поверенството за финансии на околинскиот народен одбор ќе ја признае исто така стварната набавна цена но најповеќе до износите на оние цени што биле за тие производи определени во слободниот откуп во време и во местото на нивната набавка.“

4. Во точката 10 ст. 1, втората реченица се менува и гласи:

„За тој дел на производството поверенството за финансии на околинскиот народен одбор ќе им ја признае на приватните занатски дуќани за утрошените суровини и материјал нивната повисока единствена (комерцијална) цена, односно цената која што за земјоделските производи била определена во слободниот откуп во времето и во местото дека е набавена, — и тоа без оглед на кој начин и по која цена тие суровини и материјал се набавени.“

5. После точката 10 се додава нова точка 10а, која што гласи:

„Оној дел на своето производство што го испорачуваат на други претпријатија од областа на домашното стопанство поради натамошна преработка, приватните занатски дуќани го продаваат по определените повисоки единствени (комерцијални) цени. Ако за некои суровини, полупроизводи и материјал не се определени повисоки единствени (комерцијални) цени, ќе ги определи надлежното поверенство за финансии на околинскиот народен одбор во паритет со веќе постоејќите повисоки единствени (комерцијални) цени, а врз основа на постоејќите занатствија за определување на повисоките единствени (комерцијални) цени.“

6) Ова напатствие ќе се применува од денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 5935

28 ноември 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ  
и Министер на народната одбрана,  
Маршал на Југославија  
Јосип Броз-Тито, с. р.

Го застапува Министерот на финансии на ФНРЈ,  
Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ,  
инж. Милентије Поповиќ, с. р.

626.

Врз основа на чл. 78 од Уставот на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ, по предлог од Претседателот на Соборот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, издава

## НАРЕДБА

**ЗА ПАТНИТЕ ТРОШКОВИ НА ЧЛЕНОВИТЕ ОД УПРАВНИТЕ ОДБОРИ И ЧЛЕНОВИТЕ НА РАБОТНИЧКИТЕ СОВЕТИ**

1. — На работниците и службениците — членови на управните одбори и работничките совети на државните стопански претпријатија и повисоките стопански здруженија, ако патуваат вол од местото на своето постојано запослување односно живеење на седници од управниот одбор односно на заседание на

работничкиот совет или во врска со работењето на управниот одбор или работничкиот совет, им припаѓа дневницата во износ од 300 динари.

2. — Лицата од точ. 1 од оваа наредба имаат право да ползуваат превозни средства, и тоа втора класа од брз односно патнички воз и прва класа на брод.

Надлежниот наредбодавач може да определи да се патува со авион ако интересот на службената работа тоа го бара.

3. — Налог за патување издава претседателот на управниот одбор односно претседателот на работничкиот совет.

4. — Патните трошкови и дневниците на членовите од управниот одбор и работничкиот совет паѓаат на терет на управно-продавната режија на претпријатието а патните трошкови и дневниците на членовите од управниот одбор и работничкиот совет на повисокото стопанско здружение паѓаат на терет на предметката на повисокото стопанско здружение — до неговото оснивање на генералната односно главната дирекција.

5. — Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

IV бр. 5987

2 декември 1950 година  
Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ  
и Министер на народната одбрана,  
Маршал на Југославија  
Јосип Броз-Тито, с. р.

Го застапува Претседателот на Советот  
за законодавство и извршба на  
народната власт на Владата на ФНРЈ  
Министер на надворешната трговија  
на ФНРЈ,

инж. Милентије Поповиќ, с. р.

027.

Врз основа на точ. 11 и 69 од Напатствието за извршување Наредбата за склучување договори врз основа на планските квоти за 1951 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 63/50), по предлог од Претседателот на Советот за земјоделие и шумарство на Владата на ФНРЈ и Претседателот на Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ, Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, прописува

## НАПАТСТВИЕ

### ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОРИ ЗА ИСПОРАЧКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ШТО ГИ ИСПОРАЧУВААТ ДРЖАВНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ДОБРА, СЕЛАНСКИТЕ РАБОТНИ ЗАДРУГИ И ДРЖАВНИТЕ ОТКУПНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

1. Државните земјоделски добра ќе договораат испорачки на одвишоци на своите производи за 1951 година од гранката 211 (пченица, р'ж, ориз), од гранката 214 — волна (база — перена рандман 65%) и згоени свињи и сурова кожа од гранката 216. Количините на производите што се договораат определени се со Напатствието за составување планови на распоредбата на производите од државните земјоделски добра („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 67/50).

Испорачката на пченица, р'ж, ориз, волна и сурова кожа ќе се договара со државните откупни претпријатија, а на згоени свињи со кланиците.

2. Селанските работни задруги ќе го договораат со државните откупни претпријатија свој задолжителен откуп на земјоделските производи од гранката 211 (пченица, р'ж, јачмен, ориз, овес, пченка, компир и грав), од гранката 214 — волна (база перена рандман 65%) и згоени свињи, од гранката 216 — месо.

3. Државниот житен фонд и другите државни откупни претпријатија ќе договораат испорачка на следните земјоделски производи што ги откупуваат тие: пченка, јачмен, триш, памучно влакно, волна, сурова кожа, свињи, кокоши од свилена буба-суви.

Договорањето ќе се врши:

а) со државните земјоделски добра — за испорачка пченка, јачмен и триш за гоеење свињи;

б) со селанските работни задруги — за испорачка пченка за гоеење со тоа што при откупот на пченката веднаш ќе им се остават на селанските работни задруги договорените количини за гоеење од нејзиното производство, а и количините што се наменети за откуп;

в) со ветсерум-заводите — за испорачка пченка, јачмен, триш и свињи (за производство на ветсерум-производи) во висина на планските квоти за 1951 година.

4. Што се однесува до волната, суровата кожа, кокошите од свилена буба-суви и памучното влакно државните откупни претпријатија ќе се сметаат како крајни производители и ќе склучуваат договори со крајните потрошачи. Договорањето на испорачка на овие производи ќе се врши во просторите на Загребачкиот велесем според Напатствието од Советот за преработувачка индустрија на Владата на ФНРЈ и Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ, бр. 6047 од 18 ноември 1950 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 65/50).

5. Испорачката на отпадоци од колење (гранка 216) ќе се договара слободно. Договорањето ќе го вршат кланиците како крајни производители со потрошачите што ќе ја докажат својата потреба за тие производи со потврда од повисокото стопанско здружение односно од надлежниот орган на државната управа со стопанството.

6. Договорањето, испорачката на производите од гранките 313ш, т. е. смола и други споредни шумски производи, ќе се врши врз основа на планските квоти за 1951 година во просторите на Загребачкиот велесем, а според наведеното напатствие.

Договорањето го вршат крајниот производител и крајниот потрошач.

7. Што се однесува до договорањето важат сите други прописи од Наредбата за склучување договори врз основа на планските квоти за 1951 година и од Напатствието за извршување Наредбата за склучување договори врз основа на планските квоти за 1951 година.

8. Кои производи од ова напатствие се сметаат како еднострано а кои како двострано адресирани определено е во прилогот I.

9. Сите напред наведени договорања ќе се склучуваат во време од 1 до 30 декември 1950 година.

Бр. 1218

2 декември 1950 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ  
Претседател на Стопанскиот совет,  
Борис Кидрич, с. р.

## Прилог I

| Реден број   |                  | НАЗИВ<br>на баланс. група<br>на клучн. групација | Адресираго      |                                   |
|--|------------------|--|-----------------|-----------------------------------|
| на баланс<br>група   | на клуч<br>група |  | Едн.<br>на мера | Едно-<br>страно<br>Дво-<br>страно |
| <b>Гранка 211 — Земјоделство</b>                                       |                  |  |                 |                                   |
| 1  |                  | ЖИТАРИЦИ   | 000 ха/г.       | +                                 |
| 2  |                  | БЕЛИ ЖИТАРИЦИ                                    | 000 ха/г.       | +                                 |
|  | 1                | Пченица и рж                                     | 000 ха/г.       | +                                 |
|  | 2                | јачмен   | 000 ха/г.       | +                                 |
|  | 3                | ориз   | 000 ха/г.       | +                                 |
|  | 4                | овес   | 000 ха/г.       | +                                 |
| 3  |                  | ПЧЕНКА   | 000 ха/г.       | +                                 |
| 11   |                  | ГРАДИНАРСКИ<br>РАСТЕНИЈА                         |                 |                                   |
|  | 10               | комплир  | 000 ха/г.       | +                                 |
|  | 11               | грав   | 000 ха/г.       | +                                 |
| <b>Гранка 214 — Сточарство</b>   |                  |  |                 |                                   |
| 2  |                  | ДОБИТОК ЗА<br>КОЛЕЊЕ                             | 000 грло/т.     | +                                 |
| 5  |                  | ВОЛНА  | тона            | +                                 |
| <b>Гранка 216 — Примарна преработка<br/>на земјоделските производи</b> |                  |  |                 |                                   |
| 7  |                  | МЕСО   |                 |                                   |
|  | 5                | свеже месо                                       | тона            | +                                 |
|  | 6                | отпадоци од колење                               | тона            | +                                 |
| 9  |                  | КОЖА СУРОВА                                      |                 |                                   |
|  | 9                | крутина кожа (говедска<br>и телешка-коњска)      | тона            | +                                 |
|  | 10               | овинска кожа                                     | тона            | +                                 |
|  | 11               | кожа ситна                                       | тона            | +                                 |
| 11   |                  | ПАМУЧНО<br>ВЛАКНО                                | тона            | +                                 |
| 12   |                  | КОКОНИ ОД СВИЛЕНА<br>БУБА-СУВИ                   | тона            | +                                 |

## 628.

Врз основа на точ. 1 од Наредбата за надлежноста за решавање работите од подрачјето на планирање во врска со планот на 1950 година („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 40/50), а во согласност со Претседателот на Советот за прмет со стоки на Владата на ФНРЈ и со Министерот на финансите на ФНРЈ, прописувам

## НАПАТСТВО

ЗА СОСТАВАЊЕ ПЛАНОТ НА РАСПОДЕЛБАТА НА  
ПРОИЗВОДИТЕ ОД ДРЖАВНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ  
ДОБРА

1. — Државните земјоделски добра ќе изработат свој план на производството за 1951 година по Напатствието за составање основно-производствениот план на државното земјоделско добро, што го издало Министерството на земјоделството на ФНРЈ 1949 година, освен планот на распределбата и соодветните измени во финансискиот план што ќе се изработи по прописите од ова напатствие.

2. — Државните земјоделски добра ќе вршат распределба на своите производи по следниот ред (образец Пд — 8):

а) за репродукција во растениското производство,  
б) за репродукција во сточарското производство,  
в) за репродукција во сопствената преработка на земјоделските производи (индустријата доколку е комбинат),

г) за инвестиции,

д) за прехрана на работниците и службениците и нивните фамилии, како и за одделни давања на работниците во пченка, слаби свињи по прописите што постоат,

ѓ) за продажба.

3. — Државните земјоделски добра должни се да им испорачаат на државните откупни претпријатија следни производи: пченица, рж, ориз, згоени свињи, волна и кожа, во количините што се предвидени со планот на распределбата по прописите од ова напатствие.

4. — Од вкупно планираното производство на пченица, рж и ориз државните земјоделски добра ќе ги издвојат најнапред количините за своите потреби за семе и за потребите за прехрана на работниците и службениците и нивните фамилии. Одвишокот преку тоа ќе се опфати со 70% планска испорачка на државните откупни претпријатија, а 30% земјоделските добра ќе продаваат по слободните цени на пазар како преработки. Оризот, откога ќе се одбијат количините за семе и за прехрана на работниците и службениците и нивните фамилии, ќе им се продава во целост на државните откупни претпријатија.

5. — Произведените индустриски култури и семето за истите, земјоделските добра ќе им ги продаваат на органите што се надлежни за откуп индустриски култури по утврдените откупни цени.

6. — Згоени свињи ќе им испорачуваат земјоделските добра на државните откупни претпријатија (претпријатијата за колење добиток) спрема планската задача што одговара на количината на храната што е примена за гоеење од житниот фонд.

Целокупното производство на згоени свињи од сопственото производство на жито земјоделските добра ќе го продаваат на слободен пазар.

7. — Производството на подмладок за приплод на добиток и материјал за садење ќе го продаваат земјоделските добра по слободните цени. Кај планирањето на производството ќе се води сметка за реонизацијата.

8. — Волната и кожата земјоделските добра ќе им ги продаваат во целост на надлежните откупни претпријатија.

9. — Кога се утврдуваат потребите за семе, прехрана на добиток и сопствена преработка, земјоделските добра мораат да се придржуваат до определените нормативи. Доколку овие нормативи за поодделни земјоделски добра не се утврдени ќе ги определат нивните генерални дирекции односно органите на стопанската управа по одобрение од советот за земјоделство и шумарство на народната република.

10. — Кога се утврдуваат количините на сите артикли од обезбеденото снабдување, што се произведат на доброто за потребите на прехрана на работниците, службениците и нивните фамилии, земјоделските добра мораат да се придржуваат до определените нормативи на трошењето што се прописани за соодветните категории на потрошачи.

Што се однесува до задоволувањето на работниците и службениците и нивните фамилии со месо и маз земјоделските добра можат, според прописите што постоат, да им дадат на работниците и службениците соодветни количини на слаби свињи и пченка за гоеење со тоа да им го намалат обезбеденото снабдување за соодветните количини, според Решението за изменувања и дополнувања на решението за одделните давања на земјоделските работници што ќе се обврзат со договор дека ќе останат во работен однос најмалку една година („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 66/50).

За земјоделските производи што не се во обезбеденото снабдување земјоделските добра се должни да се придржуваат кон уобичаените норми на трошење во дотичниот реон, водејќи при тоа сметка колку ги задоволит работничките своите потреби во соодветните артикли од земјиштето што му е дадено за лична упо-



ДРЖАВНО ЗЕМЈОДЕЛСКО ДОБРО

Образец Пд-8

## ПЛАН НА РАСПОДЕЛБАТА (РЕАЛИЗАЦИЈА) НА ПРОИЗВОДИТЕ

Гранка: \_\_\_\_\_

| Шифра | ОСНОВНА ГРУПА | Един. на мера | Запас на почетокот на годината | Обем на производството во планската година | Вкупно (4 + 5) | РЕАЛИЗАЦИЈА                  |                          |  |               |               |  |             |                      |                           |
|-------|---------------|---------------|--------------------------------|--|----------------|------------------------------|--------------------------|--|---------------|---------------|--|-------------|----------------------|---------------------------|
|       |               |               |                                |  |                | За репродукција              |                          |  |               | За инвестиции | За прехрана и работниците и службените и нивните фамилии | За продажба | Вкупно (7+8+9+10+11) | Запас на крај на годината |
|       |               |               |                                |  |                | Во растениското производство | Во сточното производство | Во домашната преработката од сопствените производи | За инвестиции |               |  |             |                      |                           |
| 1     | 2             | 3             | 4                              | 5  | 6              | 7                            | 8                        | 9  | 10            | 11            | 12   | 13          | 14                   |                           |
|       |               |               |                                |  |                |                              |                          |  |               |               |  |             |                      |                           |

реба. Тие производи земјоделските добра ќе им ги продаваат на работниците и службениците по слободните пазарни цени пониски до 20% и намалени за трошковите на трговијата.

11. — Целокупната количина на сите земјоделски производи што се произведени преку планот земјоделските добра ќе ја продаваат на слободен пазар.

12. — Земјоделските добра ќе договараат задолжителна испорачка на пченица, р'ж, ориз, згоени свињи, волна и кожа непосредно со откупните претпријатија (претпријатијата за колене добиток). Сите други свои производи и слободните одвишоци на пченица, р'ж и згоени свињи ќе ги продаваат земјоделските добра преку своите продавници — агенции односно непосредно на пазар, ја непосредно на потрошачот — менза, болница и сл.

13. — Досегнашата структура на полната цена на чинието на земјоделските производи не се менува, туку на истата и се додава единствената калкулација по скалата што ќе ја определи Министерството на финансите на ФНРЈ во согласност со Советот за земјоделство и шумарство на Владата на ФНРЈ.

14. — Државните земјоделски добра ќе ги продаваат своите производи по слободните цени кои што ќе бидат пониски до 20% од цените на пазарот. Продавните цени на тие производи ги предложува директорат на земјоделското добро, а ги одобруваат уредите за цени при поверенствата за трговија и снабдување на народните одбори (Уредбата за надлежноста за определување и контрола на цените и тарифите, „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 63/50).

15. — Пазарнишната добивка ја претставува разликата меѓу планираната продавна цена на производителот и постигнатата продавна цена во слободната продажба намалена за трошковите на трговијата.

16. — Пазарнишната добивка се дели на дел што се уплатува во буџетот, дел со кој што се покриваат евентуалните загуби кај производителот за производите што и се продаваат на државата по позиските единствени цени и делот што им останува на производителите-земјоделските добра.

Министерот на финансите на ФНРЈ, по предлог од Претседателот на Советот за земјоделство и шумар-

ство на Владата на ФНРЈ ќе пропише кој дел од остварената пазарнишна добивка ќе се уплатува во буџетот а кој дел ќе им припадне на производителите.

Министерот на финансите на ФНРЈ исто така ќе пропише начин на пресметување и уплата на делот од пазарнишната добивка што се уплатува во буџетот.

17. — Делот од пазарнишната добивка што му останува на земјоделското добро односно на работниот колектив може да се употреби за следните цели:

а) за фондот на раководството на земјоделското добро;

б) за слободно располагање.

Претседателот на Советот за земјоделство и шумарство на Владата на ФНРЈ во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ ќе пропише во каков однос ќе се дели овој дел од пазарнишната добивка за фондот на раководството и за слободното располагање.

18. — Делот од пазарнишната добивка со кој што располагаат слободно земјоделските добра може да се употреби за целите што не се предвидени со планот, и тоа:

а) за помали потреби на рационализација и за набавка на инвентар;

б) за технички и технолошки испитувања;

в) за други потреби превземени со цел да се прошири производството (на пр. за копање канали, за набавка репродукциони материјали и сл.).

Расподелбата на овој дел од пазарнишната добивка за наведените цели ја вршат работничките совети на земјоделските добра.

Работничките совети можат во текот на годината, од овој дел на пазарнишната добивка со која што располагаат слободно, да користат само 75%, а другите 25% ги задружуваат на сметката до конечното пресметување на производството.

19. — Износот на делот од пазарнишната добивка што му останува на земјоделското добро ќе се уплатува на соодветните банковни сметки.

20. — Планирањето на пазарнишната добивка во производствено-финансискиот план за 1951 година ќе

се врши според овогodiшните просечно постигнати  
цени на пазар намалени за 20%.

1 декември 1950 година  
Белград

Министер на Владата на ФНРЈ  
Претседател на Советот за земјоделие  
и шумарство,

инж. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

Согласни:

Министер на Владата на ФНРЈ  
Претседател на Советот за промет со стоки,  
Осман Карабеговиќ, с. р.

Го застапува Министерот на финансите на ФНРЈ  
Министер на надворешната трговија на ФНРЈ,  
инж. Милентије Поповиќ, с. р.

629.

Врз основа на чл. 17 од Наредбата за мерките за  
штедење артикли од широкото трошење („Службен  
лист на ФНРЈ”, бр. 59/50) во согласност со Претсе-  
дателот на Советот за промет со стоки на Владата на  
ФНРЈ и со Претседателот на Советот за земјоделие и  
шумарство на Владата на ФНРЈ, прописувам

## НАПАТСТВИЕ

### ЗА ЛИКВИДАЦИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ПРО- ДАВНИЦИТЕ (МАГАЦИНИТЕ) ЗА СПЕЦИЈАЛНО СНАБДУВАЊЕ, КАКО И ЕКОНОМИТЕ, ОДМОРА- ЛИШТАТА И ИЗЛЕТИШТАТА

1. Сите претпријатија и продавници (магацини) за  
специјално снабдување на поодделни категории по-  
трошачи, економии за специјално снабдување пооддел-  
ни категории потрошачи, специјални одморалишта,  
излетишта, вили и сл. (во натамошниот текст: мага-  
цини, економии и одморалишта), што се укинуваат со  
прописите од Наредбата за мерките за штедење арти-  
кли од широкото трошење, ќе се ликвидираат на на-  
чинот и по постапката што е предвидена со ова на-  
патствие.

2. Ликвидацијата на магацините, економите и од-  
моралиштата од последната точка ја спроведуваат  
ликвидационите комисији. Овие комисији ги именува  
околниот (градскиот) народен одбор на чие чие што  
подрачје ле паѓа магацинот, економите односно од-  
моралиштето.

Во комисијата за ликвидација на магацините вле-  
гуваат:

а) претставник од поверенството за финансии на  
надлежниот околински (градски) народен одбор, како  
претседател на комисијата;

б) претставник од поверенството за трговија и  
снабдување на надлежниот околински (градски) наро-  
ден одбор, како член на комисијата; и

в) книговодителот на укинатите магацини, како  
член на комисијата.

Во комисијата за ликвидација на економите вле-  
гуваат:

а) претставник од поверенството за финансии на  
надлежниот околински (градски) народен одбор, како  
претседател на комисијата;

б) претставник од поверенството за земјоделие и  
шумарство на надлежниот околински (градски) народен  
одбор, како член на комисијата; и

в) книговодителот на укинатата економија, како  
член на комисијата.

Во комисијата за ликвидација на одморалиштата  
влегуваат:

а) претставник од поверенството за финансии на  
надлежниот околински (градски) народен одбор, како  
претседател на комисијата;

б) претставник од поверенството што е надлежно  
за работите на туризам и угостителство на надлежниот  
околински (градски) народен одбор, како член на коми-  
сијата; и

в) книговодителот на укинатото одморалиште, како  
член на комисијата.

Како претставници на финансиските органи треба  
да се користат службениците на државните кредитни  
претпријатија.

Покрај ликвидационите комисији што се споменати  
во точ. 2 ќе се образува при министерството на фи-  
нансите на народната република главна ликвидациона  
комисија во која што задолжително влегуваат прет-  
ставници на министерството на финансите на народ-  
ната република, министерството на трговијата и снаб-  
дувањето на народната република, комитетот за тури-  
зам и угостителство на владата на народната република  
и министерството на земјоделието на народната репу-  
блика. Оваа комисија има за должност да се грижи  
за навременото образување на комисиите од точ. 2  
на ова напатствие, на овие комисији да им дава дирек-  
тиви за работа и да го контролира работењето за пра-  
вилното скончување на ликвидацијата.

3. Ликвидацијата на магацините, економите и од-  
моралиштата ќе се заклучи најдоцна до 31 декември  
1950 година. Во рамките на овој краен срок, сроките  
за ликвидација на поодделни магацини, економии и  
одморалишта ги утврдува министерството на финан-  
сите на народната република по предлог на главната  
комисија.

Главната ликвидациона комисија ќе поднесува по-  
читувајќи од 30 ноември на 1950 година до Министер-  
ството на финансите на ФНРЈ на секое 10 дена извеш-  
тај како се развива работењето на ликвидацијата.

4. Сите трошкови за извршувањето на ликвидаци-  
јата паѓаат на терет на ликвидационата маса.

Секоја ликвидациона комисија ќе состави веднаш  
после своето образување предметка на расходите и  
на евентуалните приходи до рокот што е предвиден  
да се оконча ликвидацијата. Со расходите треба да се  
опфатат и сите неизмирени обврски. По потреба ќе  
состави комисијата касен план и план на фондот на  
платите. За случаи да се укаже потребата главната ко-  
мисија ќе и одобри за ликвидационата комисија по  
урацините на одобренот срок да запосли соодветен  
број на помошен персонал чии што трошкови паѓаат на  
терет на ликвидационата маса и влегуваат во погорната  
предметка на расходите.

5. Сите постојечки текуќи сметки на магацинот, еко-  
номијата и одморалиштето со денот на превземањето  
се затвораат за редовни исплати. Натамошно задолжу-  
вање на овие сметки може да се врши исклучително  
врз базата на одобрената предметка на расходите од  
страна на главната комисија.

6. Ликвидационите комисији веднаш после своето  
образување ќе извршат инвентарисање во магацините,  
економите и одморалиштата во смисла на Нapatствие-  
то за спроведување инвентарисањето (пописот) на  
државните стопански претпријатија („Службен лист на  
ФНРЈ”, бр. 70/49), како и одредите напатствија за  
нивното превземање доколку инвентарисањето не е веќе  
извршено по Нapatствиего за превземање на уки-  
натите претпријатија и продавници за специјално сна-  
бдување и за ликвидација на нивното работење. На-  
патствието за превземање одморалиштата и другите  
обекти на установите, надлештвата претпријатија и  
општествените организации („Службен лист на ФНРЈ”,  
бр. 61/50) и Нapatствието за превземањето на еко-  
номиите на надлештвата, установите, стопанските прет-  
пријатија и општествените организации („Службен  
лист на ФНРЈ”, бр. 62/50).

Со прописот треба да се опфатат и овие средства  
што во меѓувреме т. е., од денот на објавувањето на  
Наредбата на Владата на ФНРЈ за мерките за штедење  
на артикли од широкото трошење („Службен лист  
на ФНРЈ”, бр. 59/50) до денот на извршувањето на  
пописот се веќе дадени на послуга, предадени, односно

продадени на други установи или органи што во инвентарот одделно ќе се нагласи.

Проценката на вредноста на запасите ќе ја изврши комисијата на следен начин:

а) кај магацини прашањето на цените регулирано е со Напатството за превземање на укинатите претпријатија и продавниците за специјално снабдување и за ликвидацијата на нивното работење („Службен лист на ФНРЈ”, бр 61/50);

б) кај економните проценката на запасите на готовите производи ќе се изврши врз базата на продавачката цена на производителот, а на недовршеното производство врз базата на фактичните цени на чинењето. Тоа значи, дека пренесувањето не може да се изврши врз базата на пониските единствени цени и дека економните по овој основ не можат да искажат загуба;

в) кај одморалницата проценката на запасите на материјалот ќе се изврши врз базата на слободните цени во моментот на превземањето;

г) вредноста на основните средства ќе се внесува во пописот по цените по кои што се прокнижени во книговодството со ознака на извршените книговодствени отписи на 31 декември 1949 година.

7. Предавањето на сите запаси се врши по цените што се утврдени во смисла на претходната точка.

Веќе предадени или продадени запаси на материјал евентуално по пониските единствени цени ќе се пресметта во смисла на точката б и веднаш ќе се наплати разликата

Основните средства се пренесуваат без накнада на противувредноста.

8. Ликвидационата комисија веднаш по своето образување ќе состави бруто и салдо биланс врз основа на моменталната состојба во книговодството без оглед дали е книговодството ажурно или не.

Доколку е книговодството ажурно ликвидационата комисија ќе ги утврди разликите помеѓу фактичната и книговодствената состојба. Одвишоките ќе се прокнижат во полза на вонредните приходи доколку се работи за материјал, а во полза на фондот на основните средства доколку се работи за основните средства. Мањоците на материјалот и инвентарот треба да се испитаат, да се утврди дали има лична одговорност на службениците и во тој случај треба од нив да се наплати мањокот, по потреба и судски. Доколку се основните средства избавени од обртните средства, и поради тоа причина се појави одвишок кај основните средства и едновремено соодветен мањок кај обртните средства и овие основни средства ќе се пренесат бесплатно а во образложувањето на ликвидациониот биланс тоа особено ќе се истакне.

Доколку книговодството не е ажурно ликвидационата комисија ќе превземе потребни мерки за ажурирање, и кога ќе го оствари тоа ќе постапи на горе изложениот начин.

9. Ликвидационата комисија после своето образување и после составувањето на инвентарот и салдо и бруто билансот ќе ги расчисти сите неспорни барања и долгувања. Што се однесува до спорните барања ќе превземе потребни соодветни мерки со цел на навната наплата.

10. После завршеното работење ликвидационата комисија го поднесува прску главната ликвидациона комисија — до министерството на финансии на народната република, на разгледување и одобрување ликвидациониот биланс.

Ликвидациониот елаборат ќе содржува: краток извештај за ликвидацијата, записник за примопредавањето на основните и обртните средства, преглед на расходите и приходите на ликвидационата комисија и ликвидациониот биланс.

Откога ликвидационата комисија прими од страна на министерството на финансии на народната република одобрен ликвидационен биланс, го уплатува одвишокот на приходите над расходите во буџетот на органот што е надлежен за оснивање на укинатиот

магазин, економија и одморалиште (на пример: одвишокот на приходите над расходите од бившиот магазин на сојузниот ресор се уплатува во сојузниот буџет). По истиот принцип ќе се измери и евентуално признатата загуба

11. Разрешница на членовите од ликвидационите комиси врз основа на одобрениот ликвидационен биланс дава органот што ја образувал ликвидационата комисија.

Разрешница на членовите од главната ликвидациона комисија дава во согласност со Министерот на финансии на ФНРЈ органот што ја основал.

12. Ова напатствие ќе се применува од денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија.”

Бр. 31940

24 ноември 1950 година

Белград

Го застапува Министерот на финансии на ФНРЈ,

Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ,

инж. Милентије Петовиќ, с. р.

Согласни:

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за промет со стоки

Осман Карабеговиќ, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за земјоделство и шумарство,

инж. Миљалко Тодоровиќ, с. р.

630.

Врз основа на чл. 26 од Уредбата за меѓусобно плаќање во стопанството, издавам

### НАРЕДБА

#### ЗА НАПЛАТА И ЛИКВИДАЦИЈА НА СМЕТКИТЕ ЗА РАБОТИТЕ И ИСПОРАЧКИТЕ НА ТЕРЕТ НА БУЏЕТОТ ЗА 1950 ГОДИНА

1. Со цел да се наплатат и ликвидираат извршените инвестициони работи, услуги и испорачки државните стопански претпријатија се должни најкасно до 20 декември 1950 година:

а) да ги наплатат, по прописите од Уредбата за меѓусобно плаќање во стопанството, сите свои барања за извршените работи и испорачки на други стопански претпријатија, надлежни и установи кои барања ќе се исплатат од инвестиционите кредити. После овој срок државните кредитни претпријатија ќе ги примаат на наплата само оние фактури (сметки) за испорачените стоки чии што срок за издавање не е подолг од 3 дена, сметајќи од денот на испорачката односно ситуацијата за извршените работи од страна на градежните и монтажните претпријатија на обектите на кои што ќе течат работите во текот на месецот декември;

б) да ги наплатат (рефундираат) на терет на инвестиционите кредити сите трошоци што се однесуваат до известниците, а со кои што се оптеретени редовните обртни средства. Услов за рефундацијата е трошоците да се одобрени со планот на известниците и да состојат за навната рефундација слободни (непотрошени) кредити на сметките за финансирање на инвестициите или кредитите претпријатија. Налози за рефундација, кои кои што треба да бидат приложени оригинални исплатни документи или интерни фактури (за известници создадени во сопствен погон), ќе испраќаат претпријатијата до оние кредитни претпријатија при кои што им се отворени инвестициони кредити.

2. Повисоките стопански здруженија односно надлежните органи на стопанската управа исто така се должни до 20 декември 1950 година да ги распоредат

на непосредните инвеститори сите износи на општо-државниот амортизационен фонд и на делот од добивката за финансирање инвестиции кои што не се уште распоредени на нивните собирни сметки кај кредитните претпријатија.

3. Наредбодавачите се исто така должни до 20 декември 1950 година да им поднесат на државните кредитни претпријатија износи за распоред на отворените и уште нераспоредените инвестициони кредити, односно износи за потребни вирмани.

4. Градежните и монтажните претпријатија се должни за работите извршени во месец декември, да ги наплатат, пресметковните ситуации со состојбата на работите на ден 31 декември 1950 година — најдоцна до 31 јануари 1951 година.

5. Државните стопански претпријатија и претпријатијата на општествените организации должни се сметките (фактурите) за испорачки и услуги извршени на државните установи и надлештва, а што не се од инвестиционен карактер — да ги наплатат најдоцна до 31 декември 1950 година.

6. Наредбодавачите се должни до 31 декември 1950 година да обезбедат средства (кредити) за расходување на сите наплатени сметки (фактури) што се книжени кај Народната банка на ФНРЈ времено на сметката 195 — изјави по буџетот — без покрие.

7. Прекршоците на прописите од точ. 1—6 од оваа наредба ќе се сметаат како финансиски прекршоци. Против одговорните лица што не ќе постапат по прописите од оваа наредба (точ. 1—6) ќе се започне постапка по Уредбата за финансиските прекршоци.

8. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 32270

28 ноември 1950 година

Београд

Го застапува

Министерот на финансите на ФНРЈ

Министер на надзорешната трговија

инж. Милентије Поповиќ, с. р.

## 631.

Врз основа на чл. 9, 4, чл. 5 ст. 2, чл. 6 ст. 2 и чл. 7 ст. 2 од Уредбата за редот и безбедноста на железниците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/50), а во согласност со Министерот на внатрешните работи на ФНРЈ, издавам

### НАРЕДБА

#### ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ РЕДОТ И БЕЗБЕДНОСТА НА ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ

##### Должности на граѓаните

I. Секое лице што се служи со железница или довоѓа на подрачје на железницата мора да се придржува кон одредбите од оваа наредба како и кои наредбите што ги издаваат при вршењето на службата железничките органи и железничките службеници со цел да го одржат редот и безбедноста на железничкиот саобраќај, а во границите на оваа наредба.

II. Преминување преку железничка линија се повољува само на местата што се определени за тоа. Секој оној што сака да ја премине железничката линија на премин што не е снабден со браник или со звучник односно светлосни сигнали должен е претходно да се увери да не се доближува кон преминот воз или некое друго железничко возило.

На премините што се снабдени со браници или со звучни односно светлосни сигнали не смее да се преминува преку линијата ако е затворен браникот односно ако покажува сигналот дека е забранет преминот. Ако е отворен браникот односно ако сигналите не покажуваат дека е преминот забранет може преку

линијата да се премине, то сепак треба претходно да се увери да не се доближува на преминот воз или некое друго железничко возило.

Возачите на друмските возила, особено на моторните, должни се пред преминот да го успорат возењето, по потреба да застанат, односно да го запрат и работењето на моторот.

III. Тешките и големите возила и предмети (парни ваљци, локомотиви, парни котлови и сл.) можат да се пренесуваат односно превозат преку линијата само на таков начин да не се оштети линијата и да не се пречи саобраќајот.

Тешки и големи предмети, ако не се на кола, смеат да се превлечуваат преку линијата само на подлоги што ќе се подтурат и во присуство на надлежниот железнички службеник.

IV. Забрането е да се нанесе некаква штета на железничката линија и железничките постројки, уреди, возила и пивната спрема.

V. Забрането е да се валкаат и оштетуваат станичните простории и железничките коли, како и нивната спрема.

Во станичните простории и железничките коли не смеат да се внесуваат предмети со кои што на кој и да било начин би можела да се стори штета на железницата или на патниците.

Лицата што носат оружје, можат да го внесуваат само ако е испразнето. Од тоа се изземаат службениците на органите за внатрешните работи и припадниците на Југословенската армија, за кои што важат одделни прописи.

Особено е забрането да се внесуваат во станичните простории и во колите експлозивни и лесно запаливи предмети.

VI. Патниците смеат да влегуваат во колите и да излегуваат од нив само на определените места на станицата и на определената страна на колите.

Додека се движат колите, не смее во нив да се влегува или од нив да се излегува, да се створаат бочните враќи и да се наведува низ прозорец.

Забрането е за време на возењето да се задржува на скалите, спојните мовчиња, како и на платформите. Преминување од кола во кола за време на возењето се дозволува само во возовите кај што има за таа цел осигурани спојни мовчиња.

Не смеат да се фрлаат од кола предмети со кои што може да се нанесе повреда на лицата или штета на стварите.

Забрането е да се употребуваат без голема нужда направите за кочење.

VII. Забрането е во кој и да било вид да се смеќава редот и мирот на станицата или во возот, и да им се пречи на железничките службеници во работата.

VIII. Просторот пред станицата што служи за довоѓање и заминување на патниците (станичен прилаз) не смее да се употребува за цели или на начин кој што би бил во противност со неговата намена.

##### Казнување на прекршоците

IX. Со парична казна до 500 динари ќе се казни:

- 1) тој што ќе се затече на железничкото подрачје воон од местата што се определени за пристап и движење на граѓаните;
- 2) тој што ќе внесува во станичните простории или железничките коли неиспразнето оружје или предмети со кои што би можела да се стори штета на железницата или на патниците;
- 3) тој што фрла отпадоци од овоштие или од храна, што плука или на друг начин ги валка или оштетува станичните простории или железничките коли и пивната спрема;
- 4) тој што пуши во просториите на станицата или на возот во кои што е пушењето забрането;
- 5) тој што влегува во воз или излегува од него воон местото на станицата што е определено за тоа

или на страна што не е определена за влегување односно излегување на патниците;

6) тој што влегува во коли или излегува од нив и отвора бочни врати, додека се колите во движење;

7) тој што ќе употреби нужник во колите во време додека е возот во станиците;

8) тој што за време на возењето се задржува на скалите, спојните мовчиња и платформи и што преминува од кола во кола во возот кај што нема за таа цел осигурени спојни мовчиња;

9) тој што фрла од колите предмети со кои што може да им се нанесе повреда на лицата или штета на стварите;

10) тој што при преминувањето на линијата се огреша до одредбите од точ. II од оваа наредба;

11) тој што пушта добиток или други животни на железничката линија;

12) тој што го употребува просторот пред станицата (станичниот прилаз) за целите или на начинот што е во спротивност со неговата намена;

13) тој што не ги извршува наредбите што ги издаваат надлежните железнички службеници при вршењето на службата со цел да се одржи редот и безбедноста на железничкиот саобраќај.

X. Со парична казна до 2.000 динари ќе се казни:

1) тој што ќе ги употреби без голема нужда саравите за кочење;

2) тој што внесува во станичните простории или железничките коли експлозивни или лесно запални предмети;

3) тој што отвора браник или на него става нешто или окачува;

4) тој што при превозењето односно пренесувањето на тешки и големи возила или предмети преку линијата не се придржува кон одредбите од точ. III.

XI. За прекршоците споменати во точ. 9) и 10) од оваа наредба административно-казнената постапка ја води и решение донесува повереникот за внатрешните работи на околниот народен одбор што е надлежен по чл. 5 од Уредбата за редот и безбедноста на железниците.

**Наплата на паричните казни на самото место**

XII. За прекршоците споменати во точ. IX од оваа наредба, што се од полесна природа, можат овластените железнички службеници од лицата што ќе се заварат на делото на извршувањето на овие прекршоци на самото место да наплатуваат парична казна во износ до 50 динари.

Ако сторителот на прекршокот одбие да ја плати паричната казна на самото место, надлежниот железнички службеник записнички ќе изврши констатација на прекршокот и ќе ги земе личните полатоци од сторителот. За сторениот прекршок ќе се поднесе пријава до повереникот за внатрешните работи на оној околниот народен одбор на чие што подрачје сторителот на прекршокот има свое пребивалиште.

За наплатување парична казна на самото место овластени се:

1) за прекршокот што е сторен на подрачјето на станицата:

шефовите на станици, помошниците на шефовите на станиците, инспекторите за патничкиот саобраќај, отпатничките на возовите, службениците што се определени за наговорешната надзорна служба, шефовите на магацините и вратарите;

2) за прекршоците што се сторени во возовите: кондуктерите, возовите и ревизорите на возовите;

3) за прекршоците што се сторени на отворена линија:

надзорниците на линиите.

**Наплата на штетата на самото место**

XIII. Железничките службеници споменати во точ. XII овластени се да наплатуваат на самото место од патниците и од други лица накнада за сторените ште-

ти по утврдените ставови што се прописани во ценовникот објавен во Тарифско-транспортниот весник на Министерството на железниците на ФНРЈ со парична казна или без неа.

**Исклучување од возењето**

XIV. Лицето што ќе стори прекршок против редот и безбедноста на железничката за време додека патува со возот, можат да го исклучат од натамошно возење надлежните железнички службеници, и тоа:

1) Лицето што ќе внесе во железнички коли експлозивни или лесно запални предмети, ако не ги отстрана по барање од надлежниот железнички службеник;

2) Лицето што ќе внесе во коли неиспразнето оружје или други предмети со кои што би можела да се причини штета на железничката или на патниците, ако не го испразни оружјето односно не ги отстрана дотичните предмети од колите;

3) Лицето што ќе стори во текот на возењето еден од прекршоците предвидени во точ. IX под 3-9 а кое што по барање од надлежниот железнички службеник ќе одбие да плати парична казна по точ. XII од оваа наредба, ако не може да го докаже идентитетот.

Лицата споменати во точ. 1 и 3 од претходниот став, се предаваат на илнатата станица на органите на народната милиција.

За исклучување од возењето на лицата што ќе стораат прекршок за време на патувањето со воз, надлежни се возоводата и ревизорот на возот, а додека е возот во станица и шефовите на станиците на возовите.

**Завршни одредби**

XV. Под железница во смисла на оваа наредба се подразбираат сите железници што служат за јавен саобраќај.

Одредбите од точ. I, II, III, IV, IX под 1, 10, 11 и 12 и X под 3 и 4 од оваа наредба аналогно ќе се применуваат и на индустриските линии и колосеци што имаат непосреден приклучок на линиите од јавниот саобраќај (чл. 1 и 2 од Правилникот за проектирање на железничките инвестициони објекти — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 44/49).

XVI. Со влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за одржување редот и чистотијата во возовите и железничките станици („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 100/47).

XVII. Оваа наредба влегува во сила 15 дена по објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 15793

15 ноември 1950 година

Белград

Министер на железниците на ФНРЈ,  
Тодор Вујасиновиќ, с. р.

Согласен.

Министер на внатрешните работи на ФНРЈ,  
Александар Ранковиќ, с. р.

632.

Врз основа на точ. 68 ст. 1 втората реченица и точ. 69 од Напатствието за извршување Наредбата за склучување договори врз основа на планските квоти за 1951 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 63/50), во согласност со Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, донесувам

**РЕШЕНИЕ**

**ЗА СРОКОВИТЕ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОРИ ЗА ИСПОРАЧКА МАТЕРИЈАЛИ ЗА ГРАДЕЊЕ**

По исклучение од одредбата на точ. 68 ст. 1 реченицата I од Напатствието за извршување Наредбата за склучување договори врз основа на планските квоти

за 1951 година, договорањето за испорачка материјали за градење (материјали за инвеститции) ќе се врши од 15 до 31 декември 1950 година.

Бр. 13660

2 декември 1950 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ  
Претседател на Советот за градежништво  
и градежна индустрија,  
Љубчо Арсов, с. р.

Согласен,

Министер на Владата на ФНРЈ  
Претседател на Стопанскиот совет  
и на Сојузната планска комисија  
Борис Кидрич, с. р.

633.

Врз основа на чл. 2 и 11 од Уредбата за Народниот заем на Петгодишниот план за развитокот на Народното стопанство на ФНРЈ и чл. 5 и 8 од Правилникот за извршување на споменатата Уредба за Народниот заем на Петгодишниот план на развиток на народното стопанство на ФНРЈ, донесувам

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ПЛАНОТ НА ЧЕТВРТОТО ИЗВЛЕЧУВАЊЕ ОБВЕЗНИЦИ НА ПРВИОТ НАРОДЕН ЗАЕМ

1. Обвезниците на првиот народен заем се пуштаат во оптицај во вкупна вредност од 3.743.600.000 динари.

2. Четвртото извлекување на првиот народен заем ќе се изврши на 24 декември 1950 година во 9 часот во Сараево.

3. Ќе се амортизираат обвезници во износ од 187.350.000 динари

4. За згодитоците ќе се извлечат 22.926 обвезници, кои што се распоредуваат според следниот план:

|                           | Динари | Динари            |
|---------------------------|--------|-------------------|
| 2 згодитока по 50.000     |        | вкупно 100.000    |
| 72 згодитока по 10.000    |        | вкупно 720.000    |
| 370 згодитока по 5.000    |        | вкупно 1.850.000  |
| 22.482 згодитока по 2.000 |        | вкупно 44.964.000 |
| 22.926                    |        | 47.634.000        |

5. Амортизираните обвезници и извлечените згодитоци ќе се исплатуваат од 1 јануари 1950 година.

Бр. 31950

24 ноември 1950 година

Белград

Го застапува Министерот на финансите на ФНРЈ,

Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ,

пнж. Милентије Поповиќ, с. р.

### УКАЗИ

Врз основа на членот 74 точ. 10 од Уставот на ФНРЈ а по предлог на Владата на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија, издава

#### УКАЗ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ПАРАГВАЈ

Се назначува за извонреден пратеник и ополномошен министер на Федеративна Народна Република

Југославија во Парагвај Стилиновиќ Марјан извонреден пратеник и ополномошен министер на Федеративна Народна Република Југославија во Аргентина. Министерот на надворешните работи ќе го изврши овој указ.

У. бр. 2301

14 ноември 1950 година

Белград

Президиум на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар,

Претседател,

Миле Перуничкиќ, с. р.

др Иван Рибар, с. р.

Врз основа на чл. 74 точ. 10 од Уставот, а по предлог на Владата на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија, издава

#### УКАЗ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕТО НА ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО БУРМА

Се назначува за извонреден пратеник и ополномошен министер на Федеративна Народна Република Југославија во Бурма Герѓа Јосип амбасадор на ФНРЈ во Индија.

Министерот на надворешните работи ќе го изврши овој указ.

У. бр. 2327

24 ноември 1950 година

Белград

Президиум на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар,

Претседател,

Миле Перуничкиќ, с. р.

др Иван Рибар, с. р.

### ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

#### СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 28 од 9 октомври 1950 година објавува:

Уредба за откуп на житарици во економската 1951/52 година;

Уредба за откуп на добиток и маст во 1951/52 година;

Уредба за задолжителен откуп на млеко и млечни производи во 1951 година;

Уредба за задолжителен откуп на компир во економската 1951/52 година;

Уредба за задолжителен откуп на грав во економската 1951/52 година;

Уредба за откуп на волна во 1951 година;

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за управата на радиодифузната служба;

Уредба за регистрација на стопанските претпријатија од општествените организации;

Уредба за оснивање Главната дирекција на претпријатијата за промет со житарици;

Уредба за школите за воспитачи во претшколските установи;

Уредба за учинување Комитетот за фискултура на Владата на НРС;

Решение за намалување планот за откуп на пченка од родот на 1950 година;

**Решение** за оснивање хидротехнички оддел во Неготин;

**Решение** за ставање вон сила Решението за начинот и срокот на плаќањето на данок на промет на производите и услугите за даночните обврзници кои што не се должни да водат работни книги, а кои што професионално вршат промет што подлежи на плаќање данок на промет;

**Напатствие** за извршување Уредбата за ревизија и ликвидација на фондовите, административните депозити, остави, кауции и парични средства од бизнисе и здруженија;

**Напатствие** за применување Наредбата за задолжителното свечување годишната извештајноста на граѓаните за капитална изградба и на граѓаните за општествени стандарди;

**Наредба** за подигање зелени покривници во населените места.

Во бројот 29 од 17 октомври 1950 година објавуваат:

**Указ** на Президиумот на Народната скупштина на НР Србија за укинување Министерството на државните земјоделски добра, за оснивање Генерална дирекција на државните земјоделски добра и заменување називот на Комитетот за локално стопанство со Комитет за локална индустрија и занатлиство;

**Указ** на Президиумот на Народната скупштина на НР Србија за утврдување бројниот состав на народната скупштина на АПВ и Обласниот народен одбор АКМО;

**Указ** на Президиумот и народната скупштина на НР Србија за разрешување и назначување министри на Владата на НР Србија;

**Указ** на Президиумот и народната скупштина на НР Србија за распишување општи избори за народни одбори на населбите, на народните одбори на реоните, на народните одбори на градовите вон од составот на околните и околските народни одбори;

**Указ** на Президиумот на Народната скупштина на НР Србија за определување бројниот состав на народните одбори од градовите вон од составот на околните и околските народни одбори.

**Указ** на Президиумот на Народната скупштина на НР Србија за распишување општи избори за проодделни месни народни одбори;

**Одлука** на Президиумот на Народната скупштина на НР Србија за потврда на одлуката од Обласниот народен одбор на АКМО за административно-територијалната промена;

**Задолжително толкување** на чл. 89 точ. 3 од Законот за државните службеници на НР Србија;

**Задолжително толкување** на чл. 89 точ. 6 од Законот за државните службеници на НР Србија;

**Решение** за разрешување од должноста на членовите од обласните изборни комисији;

**Напатствие** за примањето и издршката на децата во установите за заштита и одгледување на децата и младината (детски домови и заводи).

#### НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“ службен лист на Народна Република Хрватска во бројот 48 од 20 септември 1950 година објавуваат:

**Закон** за избор на народни пратеници за Саборот на НР Хрватска;

**Закон** за измени и дополнувања на Законот за административно-територијалната поделба на НР Хрватска од 17 мај 1950 година;

Во бројот 49 од 23 септември 1950 година објавуваат:

**Указ** за распишување избори на народните пратеници за Саборот на НР Хрватска;

**Указ** за назначување Изборна комисија на НР Хрватска;

**Указ** за поделба на територијата на НР Хрватска на изборни околии за избори на народните пратеници за Саборот на НР Хрватска расписани за 5 ноември 1950 година;

Во бројот 50 од 30 септември 1950 година објавуваат:

**Уредба** за службата за преглед на мртваци;

Во бројот 51 од 6 октомври 1950 година објавуваат:

**Решение** за ставање вон сила Правилата за запишување, слушање на предавањата и полагањето испити на редовните студенти на Универзитетот во Загреб;

**Решение** за назначување Околски изборни комисији за избори на народните пратеници за Саборот на Народна Република Хрватска расписани за 5 ноември 1950 година;

Во бројот 52 од 10 октомври 1950 година објавуваат:

**Наредба** за собирањето на метничкиот ушур и за водените книги за мелеење;

**Измена на Напатствието** за спроведување Уредбата за мобилизација на приватните теретни возила за потреби на стопанството;

**Исправка на Решението** за назначување околски изборни комисији за избори на народни пратеници за Саборот на НР Хрватска расписани за 5 ноември 1950 година.

публика Хрватска во бројот 53 од 17 октомври 1950 година немаат службен јел.

Во бројот 54 од 19 октомври 1950 година објавуваат:

**Објава** на Изборната комисија на НР Хрватска за потврдување на кандидатурите за изборите на народните пратеници за Саборот на НР Хрватска на 5 ноември 1950 година.

**Наредба** за изменување на Наредбата за држење судски денови вон од седницата на судот на подрачјето на НР Хрватска;

**Решение** за разрешување од должноста на досегашниот и назначување нов претседател на Советот за заштита на мајката и детето при Претседателството на Владата на НР Хрватска;

**Исправка** на указот за поделба на подрачјето на НР Хрватска на изборни околии за избирање народни пратеници за Советот на НР Хрватска расписани за 5 ноември 1950 година;

**Исправка** на Решението за назначување Околски изборни комисији за изборите на народни пратеници за Саборот на НР Хрватска расписани за 5 ноември 1950 година.

публика Хрватска во бројот 55 од 26 октомври 1950 година објавуваат:

**Уредба** за организацијата на геолошката служба на Народна Република Хрватска;

**Уредба** за оснивање Генерална дирекција за неметали;

**Уредба** за учителски домаќински школи;

**Уредба** за нижи домаќински школи;

**Решение** за измена на решението за назначување околски изборни комисији за избори на народните пратеници за Саборот на НР Хрватска расписани за ден 5 ноември 1950 година.

#### УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Народне Републике Словеније“, во бројот 31 од 14 октомври 1950 година објавуваат:

**Уредба** за укинување Комисијата за кинематографија при Владата на НР Словенија;

**Уредба** за укинување Управата за радиодифузна служба при Владата на НР Словенија;

**Уредба** за укинување Комитетот на Владата на НР Словенија за физкултура и за оснивање Комисија

за фискултура при Претседателството на Владата на НР Словенија;

**Уредба** за укинување Главната дирекција на републичките земјоделски добра на НР Словенија;

**Правилник** за уредување и работење на детските градини;

**Наредба** за уредување прометот на слободните одвишоци на земјоделски производи од родот на 1950 година.

**СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ**

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 33 од 11 октомври 1950 година објавува:

**Указ** за законодавство;

**Одлука** на Народната скупштина на НР Босна и Херцеговина за изборите и за задачите на Анкетниот одбор за испитување на откупната система во НР Босна и Херцеговина;

**Указ** за определување претпријатието од локално значење „Оптика“ за претпријатие од републичко значење;

**Указ** за определување претпријатието од локално значење „Бојник“ за претпријатие од републичко значење;

**Указ** за утврдување вкупниот број на народни пратеници за изборите на Народната скупштина на НР Босна и Херцеговина;

**Указ** за поделба на територијата на НР Босна и Херцеговина на изборни околии за изборите за народни пратеници на народната скупштина на НР Босна и Херцеговина расписани за 3 декември 1950 година;

**Уредба** за укинување на Главната дирекција за откуп на овоштите и алкохолни пијалоци.

**Уредба** за укинување Уредбата за укинување Уредбата за организацијата откупот на житарици;

**Правилник** за накнада на штетата нанесена со отклонување и спречување сточни зарази;

**Решение** за приспособите за преглед и лекување домашни животни по ветеринарните станици.

**СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

„Службен весник на Народната Република Македонија“ во бројот 29 од 19 октомври 1950 година објавува:

**Одлука** за оснивање Анкетен одбор на Народното собрание на НР Македонија за испитување системата и положбата на снабдувањето во Народна Република Македонија;

**Одлука** за изборот и задачите на Анкетниот одбор на Народното собрание на НР Македонија за испитување и положбата на снабдувањето во Народна Република Македонија;

**Одлука** на Народното собрание на НР Македонија за потврда на уредбите од Владата на Народна Република Македонија донесени во време од 1 јуни до 18 септември 1950 година;

**Одлука** за распуштање Народното собрание на Народна Република Македонија од првото свикување;

**Указ** за утврдување вкупниот број на народните пратеници и за поделба на територијата на Народна Република Македонија на изборни околии за избори на народните пратеници за народното собрание на НР Македонија за изборите расписани на ден 3 декември 1950 година;

**Указ** за именување Изборна комисија на Народна Република Македонија;

**Указ** за именување на околински изборни комисији за избори на народните пратеници на Народното со-

брание на НР Македонија што се расписани за 3 декември 1950 година;

**Решение** за именување членови на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на Народна Република Македонија;

**Наредба** за одредување денот за престанок односно за почетокот на работењето на народните одбори на укинатите односно новооснованите административно-територијални единици;

**Решение** за потполните служби на работничкото снабдување.

**СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

„Службени лист Аутономне Покрајине Војводине Народне Републике Србије“ во бројот 15/II од 15 октомври 1950 година нема службен дел.

**СОДРЖАЈ**

Страна

|   |      |
|---|------|
| 620. Уредба за изменувањата и дополнувањата на Уредбата за меѓусебното плаќање во стопанството — — — — —  | 1065 |
| 621. Уредба за изменувања и дополнувања на Уредбата за елементите на цената на чинењето, акумулацијата, фондот на раководството и централниот фонд на државните индустриски производителни претпријатија од локално значење — — — — — | 1067 |
| 622. Уредба за воспоставување патенти и права на урнеци, модели, фабрички и трговски жигови — — — — —   | 1068 |
| 623. Напатствије за усталување и стручно издигање на кадровите во околските (градските) народни одбори — — — — —  | 1069 |
| 624. Напатствије за изменувања и дополнувања на Напатствието за продавање и определување цените на производите на занатските задруги и претпријатијата на општествените организации — — — — —   | 1069 |
| 625. Напатствије за изменувања и дополнувања на Напатствието за продажба и определување цената на производите за приватните занатски дуќани — — — — —   | 1070 |
| 626. Наредба за патните трошкови на членовите од управните одбори и членовите на работничките совети — — — — —  | 1070 |
| 627. Напатствије за склучување договори за испорачка на земјоделски производи што ги испорачуваат државните земјоделски добра, селанските работни задруги и државните откупни претпријатија — — — — —                                 | 1071 |
| 628. Напатствије за составување планот на расподелбата на производите од државните земјоделски добра — — — — —  | 1072 |
| 629. Напатствије за ликвидација претпријатијата и продавниците (магазините) за специјално снабдување, како и економите, одморалиштата и излетништата — — — — —  | 1074 |
| 630. Наредба за наплата и ликвидација на сметките за работите и испорачките на терет на буџетот за 1950 година — — — — —  | 1075 |
| 631. Наредба за прекршоците против редот и безбедноста на железниците — — — — —   | 1076 |
| 632. Решение за сроковите за склучување договори за испорачка материјали за градење — — — — —   | 1077 |
| 633. Решение за планот на четвртото извлекување обвезници на првиот Народен заем — — — — —  | 1078 |

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ“ повинареко издавачко претпријатие — Белград Брајкова ул. бр. 20.  
— Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешовиќ, Мајке Јевросиме бр. 20. —  
Печат на Југословенското штампарско претпријатие, Белград